



# СЛУ НА СОЦИЈАЛИСТИ

1830

Službeni vesnik SR

Makedonije

91001 Skopje

fan 51

2

JA

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издаше на српскохрватска односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60892-603-21943

Петок, 3 март 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 13

ГОД. XLV

Цена на овој број е 4.500 динари. – Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 77.300 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристичка бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 630-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

131.

Со цел заштита на уставниот поредок, јавниот ред и мир, личната и имотната сигурност и безбедноста на сите граѓани и на општествениот имот и што побрзо нормализирање на влошената состојба во САП Косово, Собранието на СФРЈ врз основа на член 153 од Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ, на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на републиките и покраините, одржана на 1 март 1989 година, ги усвои следниве

## ЗАКЛУЧОЦИ

1. Собранието на СФРЈ ги поддржува посебните мерки што Претседателството на СФРЈ, во рамките на своите уставни овластувања, ги презеде заради зачувување и заштита на територијалниот интегритет и уставниот поредок на СФРЈ, обезбедување на јавниот ред и мир, слободата, работата и живеењето, како и нормализирање на вкупната состојба во САП Косово.

Собранието на СФРЈ бара од Претседателството на СФРЈ редовно да го известува Собранието на СФРЈ за спроведувањето на посебните мерки.

2. Собранието на СФРЈ ќе ги зголеми активностите врз усогласувањето на документите на економската политика (буџетот, вонбуџетскиот биланс, прописите за курсните разлики) што суштествено ги определуваат условите на стопанисувањето во 1989 година, како и работата врз донесувањето на системските закони и ќе ги донесе во што пократок рок.

3. Собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини треба веднаш, во рамките на своите надлежности, да ги преземат сите неопходни мерки со кои тие можат да придонесат за отстранување на причините што доведоа до влошување на политичко-безбедносната ситуација во САП Косово и со тоа за што побрзо нормализирање на вкупната состојба во земјата.

4. Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, по потреба, да му предлага на Собранието на СФРЈ донесување на мерки од надлежноста на Собранието на СФРЈ што се неопходни заради стабилизација на приликите на Косово, какво и во општеството во целост.

Сојузниот извршен совет и сите органи и организации во федерацијата се должни и понатаму да ги преземат сите неопходни мерки од својата надлежност заради поефикасно спроведување на одлуките на Претседателството на СФРЈ.

5. Собранието на СФРЈ ги повикува сите работни луѓе и граѓаните во САП Косово да се вратат на своите секојдневни работни обврски и активности. На тој начин ќе покажат висок степен на свест и одговорност во борбата против сите видови на непријателската активност и ќе обезбедат нормализирање на животот, непречено функционирање на институциите на системот и на процесот на производството.

6. Собранието на СФРЈ бара од сите надлежни органи веднаш да преземат мерки за утврдување на кривичната и друга одговорност на инспираторите и организаторите на контрареволуционерното дејствување на Косово, како и за сите други лица за сторени дела со кои се загрозува со Уставот на СФРЈ утврдениот поредок, слободите и правата на граѓаните.

Собранието на СФРЈ бара од надлежните органи веднаш да ги испитаат и да ги утврдат сите околности под

кои поединци на каков и да било начин придонеле или биле организатори на настаните во рудникот Стари трг.

Собранието на СФРЈ смета дека не можат да се вршат сменувања надвор од постапката пропишана со Уставот и законот.

7. Собранието на СФРЈ тргнува од тоа дека совладувањето на контрареволуцијата на Косово, надминувањето на недовербата и унапредувањето на меѓунационалните односи во САП Косово е југословенски проблем и задача, па ги повикува сите органи, организации и заедници во федерацијата, на одговорно и доследно извршување на задачите од Југословенската програма на мерки и активности за зацврстување на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово.

За таа цел Собранието на СФРЈ ќе ги преземе сите мерки од својата надлежност.

Неопходно е собранијата на социјалистичките републики и собранијата на социјалистичките автономни покраини да го разгледаат извршувањето на Југословенската програма и на сопствените обврски што од неа произлегуваат и, во рамките на своите права, должности и одговорности, веднаш да ги преземат сите потребни мерки и други неопходни активности заради ефикасно, потполно и навремено извршување на обврските, како и утврдување на личната и колективната одговорност на институциите и лиците кои не ги извршуваат, го оневозможуваат извршувањето или го забавуваат извршувањето на обврските утврдени во Југословенската програма.

8. Сите субјекти на општонародната одбрана, општествената самозаштита и на безбедноста треба да ја зголемуваат својата активност во извршувањето на задачите утврдени со посебните мерки на Претседателството на СФРЈ.

Собранието на СФРЈ бара надлежните органи и понатаму да вршат во САП Косово вонредна инспекциска контрола на сегашната состојба на одбранбените подготовки на субјектите на општонародната одбрана и на општествената самозаштита, да ја утврдат состојбата, да предложат соодветни мерки за нејзиното подобрување и да предложат мерки за одговорност.

9. Собранието на СФРЈ ги поддржува барањата на работните луѓе и граѓаните сите државни органи и органите на општествено-политичките организации и заедници да ја насочат веднаш својата активност кон изнаоѓање и остварување на правците за излез од општествената и економската криза во земјата. Во врска со тоа, неопходно е да се подига нивото на одговорноста на овие органи, постојано да се разгледува нивната работа и резултатите од таа работа, и во тој состав одговорноста на носителите на самоуправните, јавните и на други општествени функции.

10. Собранието на СФРЈ истакнува дека извршените промени на Уставот на СФРЈ имаа за цел да овозможат спроведување на реформата на стопанскиот и политичкиот систем и дека со нив не се изменети Основните начела на Уставот од 1974 година.

Собранието на СФРЈ оценува дека со усвоените промени на Уставот на СР Србија од страна на Собранието на СР Србија се обезбедува неопходното единство и заедништво на сите социјалистички самоуправни сили во СР Србија на линија на ставовите на XIII конгрес на СКЈ. Овие промени се значајни не само за СР Србија и социјалистичките автономни покраини, туку и за остварувањето на уставната концепција на југословенската федерација и стабилноста на целата земја и не ја менуваат со Уставот на СФРЈ утврдената положба на социјалистичките авто-

номни покраини. Заради остварување на неопходното единство и заедништво во СР Србија, треба што побргу да се заврши постапката за промени на Уставот на СР Србија.

11. Делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ се должни да ја следат настанатата ситуација, поактивно да дејствуваат, во согласност со своите права и должности и да поведуваат иницијативи за преземање на соодветни мерки и активности за совладување на настанатите тешкотии.

12. Соборите на Собранието на СФРЈ и нивните работни тела ќе го следат извршувањето на посебните мерки и, по потреба, ќе преземаат мерки и активности од својот делокруг.

Одборот на Сојузниот собор за внатрешна политика редовно ќе ги оценува резултатите од примената на посебните мерки и на секоја седница на Сојузниот собор ќе ги извести делегатите за своите оценки и за евентуалните предлози за мерки од делокругот на Соборот;

13. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

### Собрание на СФРЈ

Број 06-16/89-060  
1 март 1989 година  
Белград

Потпретседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Спасоје Меденица, с. р.

### 132.

Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот, во Списокот на стоки со форми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 82/87, 19/88, 34/88, 68/88 и 76/88) се ввршат следните измени:

1) во колона 6 кратенката: „Кк“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тар. ознаки: 0102.904, 2601.112, 4002.11, 7102.10, 7102.21 и 7102.29;

2) во колона 7 кратенката: „ЛБО“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тар. ознаки 0101.199, 0101.201, 0101.203, 0102.909, 0106.001, 0106.002, 0106.004, 0106.005, 0106.006, 0106.019, 0204.50, 0205.00, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0206.90, 0208.20, 0208.90, 0209.009, 0210.20, 0210.90, 0301.10, 0301.92, 0304.101, 0304.109, 0304.201, 0304.209, 0304.901, 0304.909, 0305.10, 0305.20, 0305.30, 0305.41, 0305.42, 0305.49, 0305.51, 0305.59, 0305.62, 0305.69, 0306.11, 0306.12, 0306.13, 0306.14, 0306.19, 0306.21, 0306.22, 0306.23, 0306.24, 0306.29, 0403.10, 0404.90, 0405.009, 0406.101, 0406.109, 0407.001, 0407.003, 0407.004, 0407.006, 0407.009, 0501.001, 0501.009, 0502.10, 0502.90, 0503.001, 0503.009, 0504.001, 0504.002, 0504.003, 0504.004, 0504.005, 0504.006, 0504.007, 0504.009, 0506.10, 0506.90, 0507.10, 0507.90, 0508.00, 0509.00, 0511.91, 0511.99, 0602.30, 0602.40, 0602.91, 0602.99, 0603.101, 0603.102, 0603.109, 0603.901, 0603.909, 0604.91, 0604.99, 0709.10, 0709.20, 0710.10, 0710.29, 0710.30, 0710.40, 0710.801, 0710.809, 0710.90, 0711.30, 0711.40, 0711.90, 0713.50, 0713.90, 0714.20, 0714.90, 0802.11, 0802.12, 0802.22, 0802.31, 0802.32, 0802.40, 0802.90, 0806.20, 0811.904, 0811.909, 0901.22, 0901.30, 0901.40, 0903.00, 1004.001, 1204.00, 1207.20, 1207.30, 1207.40, 1207.50, 1207.60, 1207.92, 1207.999, 1209.30, 1212.20, 1212.92, 1212.99, 1302.319, 1302.32, 1302.39, 1505.909, 1514.102, 1514.909, 1517.90, 1603.00, 1604.11, 1604.30, 1605.10, 1605.20, 1605.30, 1605.40, 1605.901, 1605.905, 1605.909, 1701.993, 1704.10, 1902.20, 1904.10, 1904.90, 1905.10, 1905.20, 1905.30, 1905.40, 1905.90, 2004.10, 2004.90, 2005.20, 2005.30, 2005.59, 2005.80, 2005.90, 2007.91, 2008.19, 2008.92, 2306.10, 2306.20, 2306.50,

2306.60, 2306.90, 2308.10, 2308.90, 2309.10, 2309.909, 2525.10, 2525.20, 2525.30, 2606.009, 2609.00, 2613.10, 2613.90, 2615.10, 2615.90, 2616.10, 2616.90, 2618.00, 2619.00, 2905.14, 2905.16, 2905.21, 2905.22, 2905.39, 2905.41, 2906.11, 2906.12, 2906.131, 2906.139, 2906.14, 2906.191, 2906.199, 2906.291, 2907.122, 2907.129, 2907.13, 2907.141, 2907.149, 2. 2907.19, 2907.22, 2907.23, 2907.29, 2907.30, 2908.10, 2908.909, 2908.901, 2908.902, 2908.903, 2908.909, 2909.11, 2909.20, 2909.30, 2909.42, 2909.43, 2909.44, 2909.49, 2909.50, 2909.60, 2910.20, 2910.90, 2911.00, 2912.12, 2912.13, 2912.19, 2912.21, 2912.30, 2912.41, 2912.42, 2912.49, 2912.60, 2913.00, 3604.10, 3606.10, 3606.90, 3702.20, 3702.31, 3702.39, 3702.41, 3702.42, 3702.43, 3702.44, 3702.51, 3702.52, 3702.53, 3702.54, 3702.551, 3702.559, 3702.561, 3702.569, 3702.91, 3702.92, 3702.93, 3702.941, 3702.949, 3702.951, 3702.959, 3705.10, 3705.209, 3707.10, 3915.10, 3915.20, 3915.30, 3915.90, 3005.10, 3005.90, 3006.50, 4002.11, 4002.199, 4002.10, 4002.31, 4002.39, 4002.41, 4002.49, 4002.51, 4002.59, 4002.60, 4002.70, 4002.80, 4002.91, 4002.99, 4008.29, 4009.10, 4009.20, 4009.30, 4009.40, 4009.50, 4010.10, 4010.911, 4010.919, 4010.991, 4010.999, 4012.10, 4012.20, 4012.90, 4015.11, 4015.19, 4015.90, 4016.10, 4016.91, 4016.93, 4016.94, 4016.95, 4016.99, 4017.001, 4017.009, 4201.00, 4205.00, 4402.209, 4409.10, 4409.201, 4409.202, 4409.203, 4409.209, 4204.00, 4206.10, 4206.90, 4304.001, 4414.00, 4416.001, 4419.00, 4420.10, 4420.90, 4803.001, 4803.002, 4803.009, 4818.10, 4818.20, 4818.30, 4818.40, 4818.90, 4823.60, 4823.70, 4823.90, 4908.10, 4908.901, 4908.909, 4911.911, 4911.919, 4911.99, 5102.10, 5102.20, 5103.10, 5103.20, 5103.30, 5305.21, 5305.29, 5305.91, 5305.99, 5601.10, 5601.211, 5601.219, 5601.221, 5601.229, 5601.291, 5601.292, 5601.299, 5601.30, 5602.90, 5704.90, 5805.00, 5902.10, 5902.901, 5905.00, 5906.10, 5906.91, 5906.99, 5907.00, 5908.00, 6301.10, 6501.00, 6406.10, 6406.20, 6406.91, 6406.99, 6502.00, 6505.10, 6505.90, 6506.10, 6506.91, 6506.92, 6506.99, 6507.00, 7011.10, 7101.10, 7101.21, 7101.22, 7102.10, 7102.21, 7102.29, 7102.31, 7102.39, 7103.10, 7103.91, 7103.99, 7104.10, 7104.201, 7104.209, 7104.901, 7104.909, 7105.10, 7105.90, 7110.11, 7110.19, 7110.21, 7110.29, 7110.31, 7110.39, 7110.41, 7110.49, 7111.00, 7112.10, 7112.20, 7112.90, 7113.11, 7113.19, 7113.20, 7114.11, 7114.19, 7114.20, 7115.10, 7115.901, 7115.909, 7116.10, 7116.201, 7116.209, 7117.11, 7117.19, 7117.90, 7202.11, 7202.19, 7202.21, 7202.291, 7202.299, 7202.30, 7202.41, 7202.49, 7202.50, 7212.50, 7309.001, 7309.009, 7310.10, 7311.00, 7323.991, 7324.21, 7324.29, 7418.10, 7418.20, 7419.991, 7505.22, 7611.001, 7611.009, 7612.10, 7612.901, 7612.902, 7613.00, 7615.101, 7615.102, 7615.109, 7615.20, 8005.10, 8005.20, 8006.00, 8007.001, 8007.002, 8007.003, 8007.004, 8007.009, 8102.10, 8102.91, 8102.92, 8102.93, 8102.99, 8103.10, 8103.90, 8105.10, 8105.90, 8108.10, 8108.90, 8109.10, 8109.90, 8202.101, 8202.109, 8202.209, 8202.319, 8202.329, 8202.40, 8202.999, 8203.109, 8203.209, 8203.30, 8203.40, 8205.109, 8205.201, 8205.209, 8205.30, 8205.40, 8205.51, 8205.59, 8205.60, 8205.70, 8205.801, 8205.809, 8207.111, 8207.112, 8207.113, 8207.121, 8207.20, 8207.301, 8207.302, 8207.303, 8207.309, 8207.403, 8207.404, 8207.409, 8207.503, 8207.509, 8207.604, 8207.709, 8207.809, 8207.909, 8208.201, 8208.202, 8208.209, 8208.30, 8208.40, 8208.901, 8208.902, 8208.909, 8212.109, 8214.90, 8302.411, 8302.419, 8404.101, 8404.109, 8404.20, 8405.101, 8405.109, 8405.901, 8405.909, 8406.90, 8412.21, 8412.29, 8412.31, 8412.39, 8412.801, 8412.809, 8412.902, 8412.909, 8413.191, 8413.199, 8413.201, 8413.30, 8413.40, 8413.501, 8413.504, 8413.509, 8413.601, 8413.602, 8413.609, 8413.701, 8413.702, 8413.703, 8413.704, 8413.709, 8413.811, 8413.819, 8413.821, 8413.829, 8413.91, 8413.92, 8414.10, 8414.20, 8414.301, 8414.409, 8414.51, 8414.599, 8414.601, 8414.609, 8414.591, 8414.806, 8414.807, 8414.809, 8414.901, 8414.902, 8414.903, 8414.904, 8414.905, 8414.909, 8415.101, 8415.109, 8415.811, 8415.819, 8415.821, 8415.829, 8415.831, 8415.839, 8415.901, 8415.909, 8416.101, 8416.102, 8416.109, 8416.201, 8416.202, 8416.209, 8416.301, 8416.309, 8416.90, 8417.101, 8417.102, 8417.103, 8417.109, 8417.20, 8417.801, 8417.802, 8417.803, 8417.804, 8417.809, 8417.901, 8417.909, 8418.61, 8418.691, 8418.699, 8419.31, 8419.321, 8419.329, 8419.391, 8419.392, 8419.393, 8419.394, 8419.399, 8419.401, 8419.409, 8419.502, 8419.509, 8419.509, 8419.60, 8419.81, 8419.891, 8419.899, 8419.901, 8419.909, 8420.101, 8420.109, 8420.911, 8420.919, 8420.991, 8420.999, 8421.11, 8421.12, 8421.19, 8421.21, 8421.22, 8421.23, 8421.291, 8421.292, 8421.299, 8421.31, 8421.39, 8421.91, 8421.99, 8422.19, 8422.90, 8424.10, 8424.30, 8424.811, 8424.812, 8424.813, 8424.814, 8424.819, 8424.899, 8424.901, 8424.909, 8425.41, 8425.42, 8425.49, 8426.111, 8426.119, 8426.419, 8426.499, 8428.103,

8428.20, 8428.311, 8428.319, 8428.32, 8428.50, 8428.60, 8429.309, 8429.401, 8429.404, 8429.405, 8429.512, 8429.522, 8429.523, 8429.525, 8429.527, 8430.20, 8430.62, 8432.10, 8432.21, 8432.29, 8432.30, 8432.40, 8432.80, 8432.90, 8433.11, 8433.19, 8433.20, 8433.30, 8433.40, 8433.52, 8433.53, 8433.59, 8433.60, 8433.90, 8434.10, 8434.201, 8434.209, 8434.90, 8435.10, 8435.90, 8436.10, 8436.21, 8436.29, 8436.80, 8436.91, 8436.99, 8437.10, 8437.80, 8437.90, 8444.00, 8445.11, 8445.12, 8445.13, 8445.191, 8445.199, 8445.20, 8445.30, 8445.40, 8445.90, 8446.10, 8446.21, 8446.29, 8446.30, 8447.11, 8447.12, 8447.201, 8447.209, 8447.90, 8448.111, 8448.112, 8448.119, 8448.19, 8448.201, 8448.209, 8448.31, 8448.32, 8448.33, 8448.39, 8448.41, 8448.42, 8448.49, 8448.51, 8448.59, 8449.00, 8450.20, 8450.901, 8450.902, 8451.10, 8451.29, 8451.301, 8451.309, 8451.40, 8451.50, 8451.80, 8451.90, 8452.10, 8452.21, 8452.291, 8452.292, 8452.293, 8452.299, 8452.30, 8452.40, 8452.90, 8454.101, 8454.109, 8454.20, 8454.301, 8454.302, 8454.303, 8454.309, 8454.90, 8455.10, 8455.21, 8455.22, 8455.301, 8455.309, 8455.90, 8456.109, 8456.209, 8456.309, 8456.909, 8461.10, 8464.101, 8464.109, 8464.201, 8464.209, 8464.901, 8464.909, 8465.10, 8465.91, 8465.92, 8465.93, 8465.94, 8465.95, 8465.96, 8465.99, 8467.19, 8467.81, 8467.89, 8468.10, 8468.20, 8468.80, 8468.90, 8469.10, 8470.30, 8470.40, 8470.90, 8471.10, 8471.923, 8471.925, 8471.927, 8472.10, 8472.20, 8472.30, 8472.90, 8477.101, 8477.40, 8477.51, 8477.59, 8477.80, 8477.90, 8479.90, 8480.10, 8480.20, 8480.30, 8480.41, 8480.49, 8480.50, 8480.60, 8480.71, 8480.79, 8485.10, 8485.90, 8504.341, 8504.40, 8504.50, 8508.20, 8508.901, 8508.909, 8510.10, 8510.20, 8510.90, 8512.10, 8512.20, 8512.40, 8513.109, 8513.90, 8514.101, 8514.102, 8514.109, 8514.201, 8514.209, 8514.30, 8514.90, 8517.821, 8526.10, 8526.91, 8526.92, 8527.90, 8530.10, 8530.80, 8530.90, 8539.10, 8539.219, 8539.40, 8539.90, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.809, 8601.101, 8601.201, 8602.901, 8602.909, 8603.103, 8603.909, 8604.001, 8604.009, 8606.911, 8606.991, 8607.111, 8607.112, 8607.114, 8607.119, 8607.122, 8607.129, 8607.30, 8607.919, 8607.99, 8608.001, 8705.201, 8705.209, 8705.904, 8705.905, 8709.11, 8709.191, 8715.00, 8805.10, 8805.201, 8805.209, 8903.10, 8907.10, 9013.10, 9013.20, 9013.80, 9013.90, 9101.11, 9101.12, 9101.19, 9101.21, 9101.29, 9101.919, 9101.999, 9102.11, 9102.12, 9102.19, 9102.21, 9102.29, 9102.919, 9102.999, 9103.10, 9103.90, 9104.00, 9105.29, 9105.91, 9105.99, 9106.90, 9107.001, 9608.91, 9608.999, 9609.90;

3) во колона 7 кратенката: „ЛБОС“ се заменува со кратенката: „ЛБС“ во тар. ознаки: 0801.10, 0801.20, 0801.30, 0802.21, 0802.50, 0804.50, 0807.10, 0807.20, 0812.901, 0812.902, 0812.903, 1202.10, 1202.20, 1207.10, 1207.991, 2009.11, 2009.19, 2009.192, 2009.199, 2009.20, 2009.301, 2009.303, 2009.309, 2009.40, 2008.11, 2008.20, 2008.30, 2008.91, 2008.991, 5303.90, 7204.10, 7204.21, 7204.29, 7204.30, 7204.41, 7204.49, 7204.50, 7323.931, 8211.10, 8211.91, 8211.923, 8211.924, 8215.10, 8215.20, 8215.91, 8215.99, 8401.10, 8401.201, 8401.202, 8401.209, 8401.30, 8401.40, 8801.10, 8801.909, 8802.11, 8802.12, 8802.201, 8802.209, 8802.301, 8802.309, 8802.401, 8802.409, 8802.50, 8901.101, 8901.102, 8901.109, 8901.20, 8901.30, 8901.90, 8902.00, 8904.001, 8904.009, 8905.10, 8905.20, 8905.901, 8905.909, 8906.009, 8907.90, 8908.00;

4) во колона 7 кратенката: „ЛБОС“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тар. ознаки: 1003.001, 1006.101, 5204.201, 5204.209, 5207.101, 5207.109, 5207.901, 5207.909;

5) во колона 7 кратенката: „Кв“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тар. ознаки: 6113.00, 6115.11, 6115.12, 6115.19, 6115.20, 6115.91, 6115.92, 6115.93, 6115.99, 6304.11;

6) во колона 7 кратенката: „Кк“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тар. ознаки: 1507.10, 2835.251, 2903.21, 2601.111, 2604.00;

7) во колона 7 кратенката: „КкС“ се заменува со кратенката: „Кк“ во тар. ознаки: 0401.10, 1006.109, 1006.20, 1006.309, 1006.400, 1509.10, 1509.90, 1803.10, 1804.00, 1805.00, 1703.10, 1703.909, 1803.20, 2501.003;

8) во колона 7 кратенката: „Кк“ се заменува со кратенката: „ЛБО“ во тар. ознаки: 0206.80 и 3919.103;

9) во колона 7 кратенката: „ЛБО\*\*“ се заменува со кратенката: „ЛБ\*\*“ во тар. ознаки: 4416.009, 8413.11, 8423.10, 8423.20, 8423.30, 8423.81, 8423.82, 8423.891, 8423.899, 8423.901, 8423.909, 9029.109, 9101.911, 9101.991, 9102.911, 9102.991, 9106.10, 9106.20, 9107.009;

10) во колона 7 кратенката: „ЛБ\*\*“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тар. ознаки: 9026.809 и 9029.209;

11) во колона 7 кратенката: „ЛБС“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тарифната ознаки: 2711.29;

12) во колона 7 кратенката: „ЛБО“ се заменува со кратенката „ЛБС“ во тар. ознаки: 0711.20 и 7323.941.

2. Ова одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 72  
17 февруари 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

133.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ

1. Цените на услугите во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај, и тоа за: печатен материјал по стапките на масата, мали пакети по стапките на масата, препорачени ракувања, вредносни писма по вредноста, ракување со вредносно писмо, пакети, поштенски упатници, телеграфски упатници, телеграма-збор, импулси во телеграфскиот сообраќај, претплата за телекс-приклучок, телефонски разговори од претплатнички телефони во месниот и меѓумесниот сообраќај и претплата за претплатнички телефони, што се формирани и применувани до 24 февруари 1989 година, при постојните услови на продажба, се определуваат како највисоки цени.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 87  
2 март 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

134.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850“ И НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850“

1. Организациите на здружен труд односно претпријатијата и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани односно дуќаните (во натамошниот текст: имателите на дуќани), кои произведуваат пченично брашно тип „850“ можат цените на тоа брашно да ги формираат така што, при постојните услови за продажба, највисоката цена да изнесува 1.170,00 динари по килограм.

2. Цената на пченичното брашно тип „850“ од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко натоварено во превозното средство – паритет Нови Сад.

3. Организациите на здружен труд односно претпријатијата и имателите на дуќани што се занимаваат со про-

мет на пченично брашно тип „850“ можат постојната набавна цена на тоа брашно затечено на залихи да ја зголемат за 501,20 динари по килограм.

4. Организациите на здружен труд односно претпријатијата и имателите на дуќани што се занимаваат со промет на пченично брашно тип „850“ ќе ги попишат сите количества на тоа брашно затечени на залихи на 3 март 1989 година во 24 часот и сите количества на тоа брашно што до тој ден ги фактурирале производителите односно добавувачите (стоки на пат).

Организациите на здружен труд односно претпријатијата и имателите на дуќани што се занимаваат со промет на пченично брашно тип „850“ ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговодство и во другата евиденција, во согласност со прописите, разликата во цената од точка 3 на оваа одлука за сите попишани количества на пченично брашно тип „850“. Таа разлика може да се користи во согласност со прописите.

Имателите на дуќани ќе му ги пријават попишаните количества на пченично брашно тип „850“ на надлежниот орган на општината на чија територија вршат дејност.

5. Организациите на здружен труд односно претпријатијата и имателите на дуќани што произведуваат вид пченичен леб (член 83 став 2 точка 1 од Правилникот за квалитетот на житата, мелничките и пекарските производи, тестенините и брзосмрзнатите теста) – („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/83), произведен од пченично брашно тип „850“ можат малопродажната цена на тој леб да ја формираат така што највисоката малопродажна цена да изнесува 1.270,00 динари по килограм.

Малопродажната цена за основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ во маси (граматури) помали или поголеми од еден килограм се формира сразмерно со учеството на вредноста на брашното тип „850“ и на помошниот материјал (квасец, сол, вода, адитиви) и на другите трошоци во производството на тој вид леб.

6. Во цената од точка 5 став 1 на оваа одлука се засметани трошоците за прометот на тој леб во износ од 3,30 динари по килограм.

7. Начинот на спроведување на одредбата од точка 5 став 2 на оваа одлука ќе го пропише функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на стопанството.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисоката цена на пченичното брашно тип „850“ и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно типот „850“ и за утврдување на компензацијата за брашното тип „850“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/89 и 10/89).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 88  
2 март 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

135.

Врз основа на точка 7 од Одлуката за определување на највисоката цена на пченичното брашно тип „850“ и на највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/89), сојузниот секретар за стопанство издава

## НАРЕДБА

**ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБАТА НА ТОЧКА 5 СТАВ 2 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850“ И НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850“**

1. Организациите на здружен труд односно претпријатијата и работните луѓе што самостојно вршат дејност

со личен труд со средства во сопственост на граѓаните односно дуќаните што произведуваат и продаваат основен вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ можат малопродажните цени на тој леб чија маса (граматура) е помала или поголема од еден килограм да ја формираат така што на пропишаната малопродажна цена за еден килограм леб во износ од 1.270,00 динари да ги применат процентите сразмерно на намасата (граматурата), и тоа:

– за леб од 0,800 kg .....	88,19%
– за леб од 0,700 kg .....	77,95%
– за леб од 0,600 kg .....	69,29%
– за леб од 0,500 kg .....	60,63%
– за леб од 0,300 kg .....	46,46%
– за леб од 1,500 kg .....	1,46%
– за леб од 2,000 kg .....	1,92%

2. За пченичен леб произведен во маси (граматури) што не се опфатени во точка 1 на оваа наредба, при формирање на малопродажните цени, ќе се применуваат процентите од точка 1 на оваа наредба сразмерно на учеството на вредноста на брашното од типот „850“, помошниот материјал (квасец, сол, вода, адитиви и др.) и другите трошоци во производството на лебот, така што цената на лебот со маса (граматура) која не е предвидена во точка 1 на оваа наредба не може да биде поголема од цената на лебот произведен од брашното тип „850“ од првата помала маса (граматурата) утврдена во точка 1 на оваа наредба.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за начинот на спроведување на одредбата на точка 5 став 2 од Одлуката за определување на највисоката цена на пченично брашно тип „850“ и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/89).

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 42/3  
3 март 1989 година  
Белград

Заменик на сојузниот  
секретар за стопанство,  
д-р Миленко Шарац, с. р.

136.

Врз основа на член 186 став 3 од Деловникот на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ ВО ЗАГРЕБ**

1. Се дава согласност за отворање на генерален конзулат на Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка во Загреб, со почесен генерален конзул на чело, со конзуларно подрачје што ја опфаќа територијата на Социјалистичка Република Хрватска.

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе ја извести по дипломатски пат Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка за согласноста на Сојузниот извршен совет за отворање на генерален конзулат на Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка во Загреб, со почесен генерален конзул на чело.

Е. п. бр. 71  
26 јануари 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

137.

Врз основа на член 269д од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 75/87 и 69/88), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

### ИНДЕКС НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

**ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ФЕВРУАРИ 1989 ГОДИНА**

	1-2. 1989 Ø 1988
СФР Југославија	233,3
СР Босна и Херцеговина	233,3
СР Македонија	228,1
СР Совенија	231,0
СР Србија	233,9
САП Војводина	225,2
САП Косово	228,0
СР Хрватска	234,0
СР Црна Гора	218,5

Забелешка: Основните организации со седиште на територијата на СР Србија надвор од териториите на САП можат да го применуваат индексот на животните трошоци 238,3, а кој е пресметан врз база на податоците од оваа територија.

Бр. 001-855/1  
1 март 1989 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за статистика,  
д-р Драгутин Грушковик, с. р.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

### ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 152 СТАВ 2 ТОЧКА 4 НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ - БЕЛГРАД**

1. Уставниот суд на Југославија, на иницијатива од Нада Зокиќ, од Белград, со решенијата У бр. 263/85 и 179/86 од 3 јуни 1987 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата од член 152 став 2 точка 4 на Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците - Белград („Службени гласник СР Србије”, бр. 30/83), поради тоа што најде дека основано се поставува прашањето дали таа одредба на наведениот самоуправен општ акт, со која е пропишано дека на осигуреникот - инвалид на трудот кај кого настанала инвалидност по наполнетите 60 години (маж) односно по наполнетите 55 години живот (жена) инвалидската пензија му се определува во ист процент во кој им се определува височината на старосната пензија на осигурениците што ги исполниле условите за стекнување право на старосна пензија.

2. Со одредбата на член 152 став 2 точка 4 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците - Белград, е пропишано дека на осигуреникот-инвалид на трудот, кај кого настанала инвалидност по наполнетите 60 години живот (маж) односно 55 години на живот (жена), инвалидската пензија му се определува според должината на пензискиот стаж во ист процент во кој им се определува старосната пензија на осигурениците што ги исполниле општите услови за стекнување право на старосна пензија.

3. Според одредбите на член 162 став 6, член 188 став 1 и член 190 став 1 од Уставот на СФРЈ, жената ужива посебна заштита при работата и, како мајка, посебна општествена заштита.

Тргувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, посебен однос на општеството спрема жената, утврден со Уставот на СФРЈ, е изразен и со одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување. Така, на пример, со одредбата на член 21 од тој закон е утврдено дека осигуреникот-жена која има пензиски стаж од најмалку 20 години односно стаж на осигурување од најмалку 15 години, стекнува право на старосна пензија со наполнети 55 односно 60 години живот, т. е. со пет години на живот помалку отколку осигуреникот-маж; осигуреникот-жена стекнува право на старосна пензија без оглед на годините на живот кога ќе наполни 35 години пензиски стаж, за разлика од осигуреникот-маж, кој тоа право го стекнува со наполнети 40 години пензиски стаж. Осигуреникот-жена стекнува и право на предвремена пензија под услови што се поповолни од условите под кои тоа право може да го стекне осигуреникот-маж. Поповолна положба на осигуреникот-жена во системот на пензиското и инвалидското осигурување е утврдена и со другите одредби на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

Од оспорената одредба на наведениот статут произлегува, како несомнително, дека правата од инвалидското осигурување осигуреникот-маж и осигуреникот-жена не ги стекнуваат под еднакви услови: осигуреникот-маж право на инвалидска пензија може да оствари до наполнети 60, а осигуреникот-жена до наполнети 55 години живот. По наполнувањето на тие години на живот, осигуреникот стекнува право на старосна пензија, ако инвалидноста е последица од болест или повреда при работата. На осигуреникот-маж му е овозможено, значи, во таков случај да стекне инвалидска пензија сè додека не наполни 60 години живот, што не ѝ е овозможено и на осигуреникот-жена. Осигуреникот-жена остварува, според тоа, старосна пензија дури со наполнети 55 години живот, што за неа е непоповолно отколку инвалидска пензија ако би ја стекнувала до наполнувањето на истите години живот како и осигуреникот-маж. Со тоа што инвалидска пензија може да оствари само додека не наполни 55 години живот, за разлика од осигуреникот-маж, на кого инвалидската пензија му се определува додека не наполни 60 години на живот, осигуреникот-жена е ставена во положба во која во стекнувањето право од инвалидското осигурување не е еднаква со осигуреникот-маж, без оглед на околности што осигуреникот-жена, во случај на еднаков број години на пензиски стаж има право на пензија во поголем процент од пензискиот основ отколку осигуреникот маж, било да е во прашање старосна, било инвалидска пензија. Но, осигуреникот-жена, која право на инвалидска пензија може да стекне само до наполнетите 55 години живот, по што може да стекне само право на старосна пензија, има старосна пензија која значително е пониска од износот на инвалидската пензија што би ја имала кога правата од инвалидското осигурување би ги остварувала до истите години на живот како и осигуреникот-маж.

Оспорената одредба на наведениот статут го стара осигуреникот-жена, како што е претходно речено, не само во нерамноправна положба со осигуреникот-маж, туку и во положба која значи негирање на начелата на пензиското и инвалидското осигурување и прописите во системот на тоа осигурување што се однесуваат на правата на осигурениците-жени. Под еднакви услови, со исти години на живот, осигуреникот-жена стекнува право на старосна пензија, која за неа е непоповолна од инвалидската пензија, за разлика од осигуреникот-маж, кој во тој случај стекнува право на инвалидска пензија, како поповолна за него. На осигуреникот-жена ѝ е ускратено, според оспорената одредба на Статутот на Самоуправната интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците на СР Србија, до истите години на живот како и осигуреникот-маж да стекнува право од пензиското и инвалидското осигурување што за неа се поповолни. Со тоа, по оцената на Уставниот суд на Југославија, се навредуваат правата на осигуреникот-жена што произлегуваат од наведените одредби на Уставот на СФРЈ и ги обезвредуваат оние одредби од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, како и одредбите на наведениот статут што на осигуреникот-жена ѝ даваат опреде-

лени поволности во стекнувањето право од инвалидското осигурување. Бидејќи оспорената одредба на наведениот статут го става осигуреникот-жена во нерамноправна положба во однос на осигуреникот-маж, таа, по оцената на Уставниот суд на Југославија не е согласна со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата од 21 декември 1988 година, врз основа на одредбата на член 373 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ донесе,

#### О д л у к а

Се укинува одредбата на член 152 став 2 точка 4 од Статутот на Републиката самоуправни интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците – Белград.

Оваа одлука да се објави во „Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ и на начин на кој се објавуваат самоуправните општи акти на Републиката самоуправни интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците – Белград.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ, и судиите: д-р Александар Фира, Хрвоје Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Радко Мочивник, Вељко Марковиќ, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и д-р Омер Ибрахимагиќ.

У. бр. 263/85 и 179/86  
21 декември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

#### О Д Л У К А

### ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 41 СТАВ 3 НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Уставниот суд на Југославија, по своја иницијатива, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата од член 41 став 3 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82, 77/82 и 75/85), поради тоа што најде дека основана се поставува прашањето дали таа одредба на наведениот закон, со која е утврден процентот на инвалидската пензија за жена кај која инвалидноста настанала пред наполнетите 55 години на живот е во согласност со Уставот на СФРЈ.

2. Со одредбата на член 41 став 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е пропишано дека височината на инвалидската пензија во случај кога инвалидноста е предизвикана од болест или повреда надвор од работата не може да биде помала од 45% од пензискиот основ за маж кај кого инвалидноста настанала пред наполнетите 60 години на живот односно 55% за жена кај која инвалидноста настала пред наполнетите 55 години на живот.

3. Според одредбите на член 162 став 6, член 188 став 1 и член 190 став 1 од Уставот на СФРЈ, жената ужива посебна заштита при работата и, како мајка, посебна општествена заштита.

Тргувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, посебен однос на општеството спрема жената, утврден со Уставот на СФРЈ, е изразен и со одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување. Така, на пример, со одредбите на член 21 од тој закон е утврдено дека жената-осигуреник која има пензиски стаж од најмалку 20 години односно стаж на осигурување од најмалку 15 години, стекнува право на старосна пензија со наполнети 55 односно со наполнетите 60 години на живот, т.е. со пет години на живот помалку отколку осигуреникот-маж; осигуреникот-жена стекнува право на старосна пензија без оглед на годините на живот кога ќе наполни 35 години пензиски стаж, за разлика од осигуреникот-маж, кој тоа право го стекнува со наполнетите 40 години пензи-

ски стаж. Осигуреникот-жена стекнува и право на предвремена пензија под услови што се поповолни од условите под кои тоа право може да го стекне осигуреникот-маж. Поповолна положба на осигуреникот-жена во системот на пензиското и инвалидското осигурување е утврдена речиси со сите одредби на наведениот закон, освен одредбата на член 41 став 3 од тој закон.

Од одредбата на член 41 став 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување произлегува, како несомнително, дека правата од инвалидското осигурување осигуреникот-маж и осигуреникот-жена не ги стекнуваат под еднакви услови: осигуреникот-маж инвалидската пензија да може да оствари до наполнети 60, а осигуреникот-жена до наполнетите 55 години на живот. По наполнети 60 (маж) односно 55 (жена) години на живот, осигуреникот остварува старосна пензија, ако инвалидноста е последица од болест или повреда надвор од работата. На осигуреникот-маж му е овозможено, значи, во наведениот случај на инвалидноста, инвалидската пензија да стекне до наполнети 60 години на живот, додека осигуреникот-жена инвалидската пензија може да стекне само до наполнетите 55 години на живот. Осигуреникот-жена остварува, според тоа, старосна пензија, која за неа е понеповолна отколку инвалидската пензија ако би ја стекнала до наполнување на исти години на живот како и осигуреникот-маж. Со тоа што инвалидската пензија може да оствари само додека не наполни 55 години на живот, за разлика од осигуреникот-маж, кој тоа право може да го стекне сè додека не наполни 60 години на живот, осигуреникот-жена е ставена во положба во која во стекнувањето право од инвалидското осигурување не е еднаква со осигуреникот-маж, без оглед на околноста што осигуреникот-жена, во случај на еднаков број години на пензиски стаж, има право на пензија во поголем процент од пензиската основа отколку осигуреникот-маж, било да е во прашање старосна, било инвалидската пензија. Но, осигуреникот-жена, која право на инвалидската пензија може да стекне само до наполнети 55 години на живот, пошто може да стекне само старосна пензија, има старосна пензија која значително е пониска од износот на инвалидската пензија што би ја имала кога правото од инвалидското осигурување би го остварувала до наполнети 60 години на живот како и осигуреникот-маж.

Одредбата на член 41 став 1 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување го става осигуреникот-жена, како што претходно е речено, не само во нееднаква положба со осигуреникот-маж во стекнувањето право од пензиското осигурување, туку и во положба која значи негирање на сите начела на пензиското и инвалидското осигурување и на прописите во системот на тоа осигурување што се однесуваат на правата на осигуреникот-жена. Под еднакви услови, со исти години на живот, осигуреникот-жена стекнува право на старосна пензија, која е понеповолна од инвалидската пензија, за разлика од осигуреникот-маж, кој стекнува инвалидската пензија, која е поповолна од старосната пензија. На осигуреникот-жена ѝ е ускратено, според оспорената одредба на наведениот закон, до истите години на живот како и осигуреникот-маж, да стекне права од пензиското и инвалидското осигурување што за неа се поповолни. Со тоа, по оцената на Уставниот суд на Југославија, се повредуваат правата на осигуреникот-жена што произлегуваат од наведените одредби на Уставот на СФРЈ и ги обезвреднуваат оние одредби на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување што на осигуреникот-жена ѝ признаваат определени поволности во системот на пензиското и инвалидското осигурување. Бидејќи оспорената одредба на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување го става осигуреникот-жена во нерамноправна положба во однос на осигуреникот-маж, таа по оцената на Уставниот суд на Југославија, не е согласна со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 21 декември 1988 година, врз основа на одредбата на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, донесе

#### О д л у к а

Се утврдува дека одредбата на член 41 став 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување не е согласна со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во следниот состав: претседател д-р Бранислав Ивановиќ, и судиите: д-р Александар Фира, Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козааров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и д-р Омер Ибрахимагиќ.

У. бр. 263/85, 179/86  
21 декември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

## ОДЛУКА

### ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 52 ТОЧКА 5 ОД СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ХРВАТСКА

1. Уставниот суд на Југославија, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 52 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците на Хрватска („Народне новине“, бр. 31/83), поради тоа што најде дека основано се поставува прашањето дали таа одредба на наведениот самоуправен општ акт, со која е пропишано на осигуреникот-инвалид на трудот кај кого инвалидност настанала по наполнети 60 (м) односно по наполнети 55 години од животот (ж), инвалидската пензија се определува во ист процент во кој се определува височината на старосната пензија на осигурениците што ги исполниле условите за стекнување на правото на старосна пензија.

2. Со одредбата на член 52 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците на Хрватска е пропишано на осигуреникот-инвалид на трудот кај кого инвалидност настанала по наполнети 60 (м) односно по наполнети 55 (ж) години од животот, инвалидската пензија се определува спрема вкупниот пензиски стаж, во ист процент во кој се определува височината на старосната пензија.

3. Според одредбите на член 162 став 6, член 188 став 1 и на член 190 став 1 од Уставот на СФРЈ, жената ужива посебна заштита на работа и, како мајка, посебна општествена заштита.

Тргувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, посебниот однос на општеството спрема жената, утврден со Уставот на СФРЈ, е изразен и со одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување. Така, на пример, со одредбата на член 21 од тој закон е утврдено осигуреникот-жена која има пензиски стаж од најмалку 20 години односно стаж на осигурување од најмалку 15 години стекнува право на старосна пензија со наполнети 55 односно 60 години од животот, т.е. со 5 години живот помалку отколку осигуреникот-маж; осигуреникот-жена стекнува право на старосна пензија без оглед на годините на живот кога ќе наполни 35 години пензиски стаж, за разлика од осигуреникот-маж кој тоа право го стекнува со наполнети 40 години пензиски стаж. Осигуреникот-жена стекнува и право на предвремена пензија под условите што се поповолни од условите под кои тоа право може да го стекне осигуреникот-маж. Поповолна положба на осигуреникот-жена во системот на пензиското и инвалидското осигурување е утврден и со други одредби на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

Од оспорената одредба на наведениот статут произлегува, како несомнено, дека правата од инвалидското осигурување осигуреникот-маж и осигуреникот-жена не ги стекнуваат под еднакви услови: осигуреникот-маж право на инвалидска пензија може да оствари до наполнети 60, а осигуреникот-жена до наполнети 55 години од животот. По наполнувањето на тие години од животот, осигуреникот стекнува право на старосна пензија, ако инвалидност

е последица од болест или повреда надвор од работата. На осигуреникот-маж му е овозможено, значи, во таков случај да стекнува инвалидска пензија сè додека не наполни 60 години од животот што не ѝ е овозможено и на осигуреникот-жена. Осигуреникот-жена, според тоа, остварува старосна пензија веќе со наполнети 55 години живот, што за неа е понеповолно отколку инвалидска пензија која би ја стекнувала до наполнувањето на истите години од живот како и осигуреникот-маж. Со тоа што инвалидска пензија може да оствари само додека не наполни 55 години од животот, за разлика од осигуреникот-маж кому инвалидската пензија му се определува додека не наполни 60 години од живот, осигуреникот-жена е ставена во положба во која во стекнувањето на правата од инвалидското осигурување не е еднаква со осигуреникот-маж, без оглед на околноста што осигуреникот-жена во случај на еднаков број години на пензиски стаж има право на пензија во поголем процент од пензиското основ отколку осигуреникот-маж, било да е во прашање старосна било инвалидска пензија. Но, осигуреникот-жена која правото на инвалидска пензија може да го стекне само до наполнети 55 години од животот, по што може да стекне само право на старосна пензија, има старосна пензија која значително е пониска од износот на инвалидската пензија што би ја имала кога правата од инвалидското осигурување би ги остварувала до истите години од животот како и осигуреникот-маж.

Оспорената одредба од наведениот статут ја става осигуреникот-жена како што е претходно речено, не само во нерамноправна положба со осигуреникот-маж туку и во положба што значи негирање на начелата на пензиското и инвалидското осигурување и на прописите во системот на тоа осигурување што се однесуваат на правата на осигуреникот-жена. Под еднакви услови, со исти години од живот, осигуреникот-жена стекнува право на старосна пензија, која по неа е понеповолна од инвалидската пензија, за разлика од осигуреникот-маж кој во тој случај стекнува право на инвалидска пензија, како поповолна за него. На осигуреникот-жена ѝ е ускратено, според оспорената одредба на Статутот на СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување на работниците на Хрватска, до истите години од животот како о осигуреникот-маж да ги стекнува правата од пензиското и инвалидското осигурување кои за неа се поповолни. Со тоа, по оцената на Уставниот суд на Југославија, се навредуваат правата на осигуреникот-жена што произлегуваат од наведените одредби на Уставот на СФРЈ и ги обезвредуваат оние одредби на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, како и одредбите на наведениот статут што на осигуреникот-жена ѝ даваат определени поволности во стекнувањето на правото од инвалидското осигурување. Бидејќи оспорената одредба од наведениот статут ја става осигуреникот-жена во нерамноправна положба во однос на осигуреникот-маж, таа по оцената на Уставниот суд на Југославија не е согласна со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија на седницата од 21 декември 1988 година врз основа на одредбата на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ донесе

## О д л у к а

Се кинува одредбата на член 52 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците на Хрватска.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ на начинот на кој се објавуваат самоуправните општи акти на СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување на работниците на Хрватска.

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: д-р Александар Фира, Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козааров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и д-р Омер Ибрахимагиќ.

У. бр. 263/85 и 179/86  
21 декември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

## ОДЛУКА

## ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 70 СТ. 2 И 3 ОД ЗАКОНОТ НА СР ХРВАТСКА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Уставниот суд на Југославија, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 70 ст. 2 и 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Народне новине”, бр. 26/83 и 5/86) поради тоа што најде дека основано се поставува прашањето дали таа одредба на наведениот републички закон, со која е пропишан процентот на инвалидската пензија за осигуреникот-жена кај која инвалидноста настанала пред наполнети 55 години од животот – е во согласност со Уставот на СФРЈ.

2. Со одредбите на член 70 ст. 2 и 3 од Законот на СР Хрватска за пензиското и инвалидското осигурување е пропишано височината на инвалидската пензија во случај кога инвалидноста е предизвикана од болест или повреда надвор од работата не може да биде помала од 45% од пензискиот основ за маж кај кого инвалидноста настанала пред наполнети 60 години од животот односно 55% за жена кај која инвалидноста настанала пред наполнети 55 години од животот.

3. Според одредбите на член 162 став 6, член 188 став 1 и на член 190 став 1 од Уставот на СФРЈ, жената ужива посебна заштита на работа и, како мајка, посебна општествена заштита.

Тргувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, посебниот однос на општеството спрема жената, утврден со Уставот на СФРЈ, е изразен и со одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување. Така на пример, со одредбата на член 21 од тој закон е утврдено осигуреникот-жена која има пензиски стаж од најмалку 20 години односно стаж на осигурување од најмалку 15 години, стекнува право на старосна пензија со наполнети 55 односно 60 години од животот, т. е. за 5 години живот помалку отколку осигуреник-маж; осигуреникот-жена стекнува право на старосна пензија без оглед на годините од животот кога ќе наполни 35 години пензиски стаж, за разлика од осигуреникот-маж кој тоа право го стекнува со наполнети 40 години пензиски стаж. Осигуреникот-жена стекнува и право на предвремена пензија под условите што се поповолни од условите под кои тоа право може да го стекне осигуреникот-маж. Поповолна положба на осигуреникот-жена во системот на пензиското и инвалидското осигурување е утврден, како со другите одредби на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување така и со одредбите на Законот на СР Хрватска за пензиското и инвалидското осигурување, освен со оспорената одредба на тој закон.

Од оспорената одредба на Законот на СР Хрватска за пензиското и инвалидското осигурување произлегува, како несомнено, дека правата од инвалидското осигурување осигуреникот-маж и осигуреникот-жена не ги стекнуваат под еднакви услови: дека осигуреникот-маж инвалидската пензија може да оствари до наполнети 60, а осигуреникот-жена – до наполнети 55 години од животот. По наполнувањето на тие години од животот, осигуреникот стекнува право на старосна пензија, ако инвалидноста е последица од болест или повреда надвор од работата. На осигуреникот-маж му е овозможено значи, во наведениот случај на инвалидност, инвалидска пензија да стекнува до наполнети 60 години од животот, додека осигуреникот-жена тоа право може да го стекне само до наполнети 55 години живот. Осигуреникот-жена, според тоа, остварува старосна пензија која за неа е понеповолна отколку инвалидската пензија кога би ја стекнувала до наполнети исти години од животот како и осигуреникот-маж. Со тоа што инвалидска пензија може да оствари само додека не наполни 55 години живот, за разлика од осигуреникот-маж кој тоа право може да го оствари додека не наполни 60 години од животот, осигуреникот-жена е ставена во положба во која во стекнувањето на правата од инвалидското осигурување не е еднаква со осигуреникот-маж без оглед на околината што осигуреникот-жена, во случај на еднаков број години на пензиски стаж, има право на пензија во поголем процент од пензискиот основ отколку осигуреникот-маж, било да е во прашање старосна било инвалидска пензија. Но, осигуреникот-жена која правото на инвалидска пензија може да го стекне само до наполнети 55 години од животот, по што може да стекне само право на старосна

пензија, има старосна пензија која значително е пониска од износот на инвалидската пензија што би ја имала кога правото од инвалидското осигурување би го остварувала до наполнети 60 години од животот како и осигуреникот-маж.

Оспорените одредби на Законот на СР Хрватска за пензиското и инвалидското осигурување ја ставаат осигуреникот-жена, како што е веќе речено, не само во нееднаква положба со осигуреникот-маж во стекнувањето на правата од инвалидското осигурување туку и во положба која значи негирање на начелата на пензиското и инвалидското осигурување и на прописите во системот на тоа осигурување кои се однесуваат на правата на осигуреникот-жена. Под еднакви услови, со исти години живот, осигуреникот-жена стекнува право на старосна пензија која е понеповолна од инвалидската пензија, за разлика од осигуреникот-маж кој стекнува инвалидска пензија како поповолна. На осигуреникот-жена и е ускратено, според оспорените одредби на Законот на СР Хрватска за пензиското и инвалидското осигурување, до истите години на живот како и осигуреникот-маж да стекне право од пензиското и инвалидското осигурување кои за неа се поповолни. Со тоа, по оцената на Уставниот суд на Југославија, се повредуваат правата на осигуреникот-жена кои произлегуваат од наведените одредби на Уставот на СФРЈ и ги обезвредуваат оние одредби на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, како и одредбите на наведениот републички закон кои на осигуреникот-жена му даваат определени поповолности во стекнувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување. Бидејќи оспорените одредби на Законот на СР Хрватска за пензиското и инвалидското осигурување ја ставаат осигуреникот-жена во нерамноправна положба во однос на осигуреникот-маж, тие, по оценка на Уставниот суд на Југославија не се согласни со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата од 21 декември 1988 година врз основа на одредбата на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, донесе

## О д л у к а

Се утврдува дека одредбите на член 70 ст. 2 и 3 од Законот на СР Хрватска за пензиското и инвалидското осигурување не се согласни со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ” и во „Народне новине”.

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: д-р Александар Фира, Хрвоје Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочиниќ, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и д-р Омер Ибрахимагиќ.

У бр. 263/85, 179/86.  
21 декември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

## ОДЛУКА

## ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 6 И 7 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

1. Сложената организација на здружен труд за земјоделство, индустрија и трговија „Тима” во Марибор, Работната организација „Емона Меркур” – Основната организација на здружен труд „Малопродаја” во Љубљана, Сојузот на занаетчиските здруженија на Словенија во Љубљана и Прехранбената индустрија „Медекс” во Љубљана, како овластени предлагачи, поведоа пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на одредбите на чл. 6 и 7 од Законот за измени и дополненија на Законот за здравствената исправност на живот-



ните намирници и на предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85).

Наведените организации сметаат дека оспорените одредби од наведениот закон не се согласни со Основните начела и одредбите на Уставот на СФРЈ, со кои е утврдено дека работникот, како слободен и рамноправен со другите работници во здружениот труд, управува со својот труд и со условите и резултатите од својот труд, поради тоа што со оспорените одредби од наведениот закон, по нивното мислење, се намалува доходот на организациите на здружен труд со пропишувањето на обврска тие да ги плаќаат трошоците за испитување на здравствената исправност на животните намирници и кога ќе се утврди дека животните намирници се здравствено исправни и што со пропишувањето на таа обврска за организациите на здружен труд, што во процесот на производството имаат обезбедена контрола на квалитетот на производите од суровините до финалниот производ, се создава додатно оптоварување со дополнителното плаќање на трошоците за испитување на здравствената исправност на животните намирници, како и дека со тоа на посреден начин се врши финансирање на инспекциските служби.

Наведените организации уште наведоа дека со оспорените одредби се повредуваат и одредбите од Уставот на СФРЈ за единствениот југослоенски пазар, бидејќи, по нивното мислење, на органите на управата им е овозможено нееднакво да постапуваат спрема одделни организации на здружен труд.

Наведените организации сметаат дека оспорените одредби од наведениот закон се и во спротивност со Законот за општата управна постапка, поради тоа што со тие одредби е пропишано дека трошоците за управната постапка секогаш ги поднесува организацијата на здружен труд без оглед на тоа дали постапката е окончана поволно по странката, додека со одредбата на член 113 став 3 од Законот за општата управна постапка е утврдено дека трошоците за постапката ги поднесува државниот орган кога управната постапка што е поведена по службена должност е окончана поволно по странката.

Наведените организации сметаат, исто така дека со оспорените одредби од наведениот закон додатно се зголемуваат трошоците за контрола на квалитетот на производите, што е, по нивното мислење, во спротивност со Законот за стандардизацијата, со кој е утврдена обврска за организациите на здружен труд сами да го контролираат квалитетот на производите и суровините во производството.

2. Со оспорената одредба на член 6 од Законот за измени и дополненија на Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба е утврдено дека овластените работници на надлежните органи за инспекција земаат годишно 15 мостри на животни намирници од производството и прометот на 1000 жители заради лабораториско испитување, а со оспорената одредба на член 7 од тој закон е утврдено дека трошоците за испитување на здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба во производството односно во прометот ги поднесува организацијата на здружен труд што ги произведува или ги пушта во промет, или друга организација на здружен труд односно лице кое се занимава со производство односно со промет со самостоен личен труд со средствата во сопственост на граѓаните.

3. Во одговор на предлогот за поведување постапка Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакна дека смета дека оспорените одредби од наведениот закон се согласни со Уставот на СФРЈ. Ова гледиште е засновано врз мислењата на Одборот за труд, здравје и социјална политика на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и врз мислењето на Сојузниот извршен совет кои поаѓаат од тоа дека со оспорените одредби од наведениот закон се обезбедува унапредување на здравствената исправност на животните намирници на целата територија на СФРЈ заради заштита на здравјето на луѓето како општ интерес на општеството, дека средствата што организациите на здружен труд ги даваат за лабораториски анализи на мострите на животни намирници не служат за финансирање на општинските инспекции, бидејќи тие не влегуваат во буџетот на општината туку тоа се средства на организациите што вршат лабораториски испитувања и што треба да придонесат за унапредување на работата на лаборатории-

те заради оспособување за вршење на анализи на сите параметри на здравствената исправност на животните намирници.

4. На јавната расправа одржана на 12 ноември 1987 година претставникот на предлагачот - Сложената организација на здружен труд за земјоделство, индустрија и трговија „Тима” во Марибор истакна дека останува при ставовите изнесени во предлогот за поведување на постапка.

Претставниците на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет истакнаа дека остануваат при мислењата и ставовите што ги дадоа во одговорите на предлогот за поведување на постапка.

Стручњациите од Заводот на СР Хрватска за заштита на здравјето и Заводот на СР Србија за заштита на здравјето, што учествуваа во јавната расправа, изнесоа мислење дека заради заштита на здравјето на луѓето е потребна постојана активност на надлежните инспекциски органи да вршат надзор над здравствената исправност на животните намирници со земање на мостри заради лабораториско испитување, не влегувајќи притоа во оцена кој ќе ги поднесува трошоците за тоа испитување.

5. Со одредбата на член 186 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено правото на секој на заштита на здравјето, а со одредбата на член 281 став 1 точка 13 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека федерацијата преку сојузните органи ги уредува нормите на квалитетот на производите и услугите и го обезбедува извршувањето на сојузните прописи кога е тоа, во интерес за целата земја, утврдено со сојузниот закон.

6. Поаѓајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека со оспорените одредби од наведениот закон можеше да се утврди правото на надлежните органи за инспекција годишно да земаат определен број мостри на животни намирници заради лабораториско испитување, како и дека можеше да се уреди трошоците за испитувањето на здравствената исправност на животните намирници да ги поднесуваат организациите на здружен труд.

Според сфаќањето на Уставниот суд на Југославија обврската на организациите на здружен труд да ги поднесуваат трошоците за испитувањето на здравствената исправност на животните намирници и кога нивната здравствена исправност се утврдува со лабораториско испитување на мострите што се земаат во вршењето на контрола од страна на надлежните органи произлегува од должноста на организациите на здружен труд и нивниот непосреден интерес да произведуваат и пуштаат во промет здрави животни намирници.

Уставниот суд на Југославија смета дека средствата што организациите на здружен труд ги плаќаат за лабораториско испитување на здравствената исправност на животните намирници не служат за финансирање на надлежните инспекциски органи, бидејќи средствата за нивната работа се обезбедуваат во буџетите на општествено-политичките заедници, и тоа за вршење на управни работи што се во нивна надлежност. Лабораториското испитување на мострите на животни намирници не ги вршат надлежните инспекциски органи туку тие испитувања ги вршат специјализирани организации што имаат потребна опрема за такви испитувања и тие за своите услуги наплаќуваат определен надомест, па тие трошоци не се сметаат како трошоци што се надоместуваат од средствата обезбедени во буџетите на општествено-политичките заедници.

Со оспорените одредби од наведениот закон, според сфаќањата на Уставниот суд на Југославија, организациите на здружен труд не се ставени во нерамноправна положба на единствениот југословенски пазар, бидејќи со тие одредби сите организации на здружен труд што произведуваат и пуштаат во промет животни намирници се ставени во иста положба со тоа што сите организации на здружен труд се должни да ги поднесуваат трошоците за испитувањето на здравствената исправност на животните намирници.

Според одредбите на член 375 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија не оценува дали постои спротивност меѓу сојузните закони туку само дали сојузните закони се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Меѓутоа, ако би постоела спротивност на оспорените одредби од наведениот закон со Законот за општата уп-

равна постапка и со Законот за стандардизација, на која се укажува во предлогот, тоа, по мислењето на Уставниот суд на Југославија, не ги прави оспорените одредби од наведениот закон несогласни со Уставот на СФРЈ, бидејќи според Уставот на СФРЈ, сојузните закони имаат еднаква правна моќ, а ако некој од нив определен однос го уредат поинаку отколку што е уреден со друг сојузен закон, се применува подоцнежниот сојузен закон односно посебниот сојузен закон, кој определен однос го уредува поинаку отколку што е уреден со друг сојузен закон.

Поаѓајќи од наведените причини, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените одредби од Законот за измени и дополненија на Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба се согласни со Уставот на СФРЈ.

7. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, на седницата од 14 септември 1988 година, донесе

#### О д л у к а

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите од чл. 6 и 7 на Законот за измени и дополненија на Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба не се согласни со Уставот на СФРЈ.

Ова одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ, и членови на Судот: Хрвое Баџиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враники.

У. бр. 320/86, 364/86,  
172/87, 184/87 и 43/88  
14 септември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд  
на Југославија,  
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за измена и дополнение на Законот за дополнителни средства на републиките и автономните покраини во периодот од 1986 до 1990 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

#### ИСПРАВКА

**НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА**

Во Законот за измена и дополнение на Законот за дополнителни средства на републиките и автономните покраини во периодот од 1986 до 1990 година, во член 1, во осмиот ред, наместо бројот: „1988“ треба да стои бројот: „1989“.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 24 февруари 1989 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за начинот на составување пресметка на средствата за исплата на бруто личните доходи во организациите што ќе искажат непокриена загуба, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

#### ИСПРАВКА

**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО ЌЕ ИСКАЖАТ НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА**

Во образецот ЛДЗ - Пресметка на средствата за исплата на бруто личните доходи поради непокриена загуба

во годишната пресметка за 19\_\_\_ година, во периодот од 19\_\_\_ до 19\_\_\_ година, под реден број 14 во колона 2, во заградите, наместо зборовите: „ред. бр. 12 до 13“, треба да стои: „реден број 12 - реден број 13“.

Од сојузниот секретаријат за финансии, Белград 1 март 1989 година

#### СОДРЖИНА :

Страна

- |   |     |
|---|-----|
| 131. Заклучоци на Собранието на СФРЈ за посебните мерки што Претседателството на СФРЈ ги презеде заради зачувување и заштита на територијалниот интегритет и уставниот поредок на СФРЈ, обезбедување на јавниот ред и мир, слободата и живеењето, како и нормализирање на вкупната состојба во САП Косово — — — | 321 |
| 132. Одлука за измена на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот —  | 322 |
| 133. Одлука за определување на највисоки цени за одделни услуги во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај — — — —  | 323 |
| 134. Одлука за определување на највисоката цена на пченично брашно тип „850“ и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ — — — —   | 323 |
| 135. Наредба за начинот на спроведување на одредбата на точка 5 став 2 од Одлуката за определување на највисоката цена на пченично брашно тип „850“ и на највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ — — — — — — — — —   | 324 |
| 136. Решение за давање согласност за отворање на генерален конзулат во Загреб — — — — —   | 324 |
| 137. Индекс на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за февруари 1989 година — — — — — — — — —   | 324 |
| Одлука за оценување на уставноста на одредбата од член 152 став 2 точка 4 на Статутот на Републиката самоуправни интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување - Белград  | 325 |
| Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 41 став 3 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување —   | 326 |
| Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 52 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците на Хрватска — —   | 327 |
| Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 70 ст. 2 и 3 од Законот на СР Хрватска за пензиско и инвалидско осигурување — — — —  | 328 |
| Одлука за оценување на уставноста на одредбите на чл. 6 и 7 од Законот за измени и дополненија на Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба — — — — — — — — —  | 328 |
| Исправка на Законот за измена и дополнение на Законот за дополнителни средства на републиките и автономните покраини во периодот од 1986 до 1990 година — — — — — — — — —   | 330 |
| Исправка на Правилникот за начинот на составување пресметка на средствата за исплата на бруто личните доходи во организациите што ќе искажат непокриена загуба — — — — — — — — —  | 330 |

**НОВО!****НОВО!**

ОВИЕ ДЕНОВИ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ

**КАТАЛОГ****НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 1989 ГОДИНА**

во заедничко издание на Сојузниот завод за стандардизација и Службен лист на СФРЈ.

ЈУС КАТАЛОГ-от содржи:

- преглед на важечките југословенски стандарди донесени до 31 октомври 1988 година, распоредени по гранки и главни групи на стандардизацијата (со ознака и назив на стандардите, година на изданието и број на страниците);
- преглед на стандардите што се ставени надвор од сила и заменетите стандарди во времето од 31 октомври 1987 година до 31 октомври 1988 година;
- преглед на збирките на стандарди, прирачници и други публикации од областа на стандардизацијата;
- преглед на важечките прописи што ги донесува директорот на Сојузниот завод за стандардизација (од 1975 година);
- упатство за користење на предметниот регистар;
- предметен регистар на југословенските стандарди.

Ова е единствена и незаменлива публикација од овој вид во нашата земја неопходна на сите работни организации чии производи подлежат на стандардизација и на оние кои ја контролираат примената на ЈУС стандарди.

Резервирајте свој примерок бидејќи тиражот е ограничен.

Цената на ЈУС КАТАЛОГ-от изнесува дин. 75.000.-

Порачки да се испраќаат на извршниот издавач на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1, поштенски факс 226, телефони 651-990 и 651-840, телекс 11756



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

**ПОРАЧКА**

Со ова неотповикливо порачуваме:

ЈУС КАТАЛОГ

\_\_\_\_\_ парч.

Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето.

Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Адреса на порачувачот \_\_\_\_\_

(број на жиро-сметка)

     \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 1989.

(М.П.)

Потпис на порачувачот, \_\_\_\_\_

# ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

СО КОМЕНТАР И СО ПРОПИСИТЕ ЗА НЕГОВО СПРОВЕДУВАЊЕ

*Приредиле: Марко КРАВАНУШИЌ, Добривоје СИМИЌ, Выбор СТУПАР*

Со новиот ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА многу попрецизно одошто до сега се утврдени обврските на сите учесници во сообраќајот, како и на другите субјекти одговорни за безбедноста на сообраќајот-зголемени се обврските на возачите спрема пешаците-децата, старите и изнемоштените лица.

Со новиот закон на единствен начин за целата земја се регулирани програмата и начинот на оспособувањето на кандидатите за возачи на моторни возила и за полагање на испитот, влечењето на возилата на моторен погон, обврските на учесниците во сообраќајот во случај на сообраќајна незгода, правилата на сообраќајот на велосипеди и на велосипеди со мотор.

Покрај значителното зголемување на паричниот износ на казните (5 до 10 пати), со овој закон се предвидени и некои новини, како што се: задолжително изрекување казна за твор на возачи кои во рок од две години повторно ќе извршат определени прекршоци; упатување на возач на предавања па и на проверка на познавањето на сообраќајните прописи и вештината на управувањето со моторното возило ако во рок од две години биде казнуван два или повеќепати за определен потешок прекршок и др. Предвидена е можност за одлагање на извршувањето на заштитната мерка забрана на управување со моторно возило.

Со новиот закон се воведува и превентивна мерка проучување и проверка на знаењето на возач чие занимање е управување со моторно возило, како и на приватни автопревозници.

Цена 19.000

Порачки да се испраќаат на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1, поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ  
11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

## ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

**Закон за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата** \_\_\_\_\_ парч.

Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Адреса на порачувачот: \_\_\_\_\_

/број на жиро-сметка/



Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 198\_\_\_\_\_

/М.П./

Потпис на порачувачот,